

## Проектен координатор

Benjamin Struss  
[benjamin.struss@giz.de](mailto:benjamin.struss@giz.de)  
[www.giz.de](http://www.giz.de)



Implemented by:



## Конзорциумот



[www.multEE.eu](http://www.multEE.eu)

mult



Олеснување на раководењето со мерките за енергетска ефикасност на повеќе нивоа

**multEE** има за цел да ја подобри постојаноста и квалитетот на политиката за планирање и спроведување на енергетска ефикасност преку иновативен мониторинг и верификациски шеми, исто како и преку подобрена координација помеѓу различни административни нивоа.



Овој проект има добиено средства од програмата за истражување и иновации на Европската унија Хоризонт 2020 во рамките на договорот за грант број 649829.

## Проектот multEE


1. Воведува нова, оддолу-нагоре шема за мониторинг и верификација (M&V) за да обезбеди дека влијанието на мерките за енергетска ефикасност се ефективно и правилно оценети за идното планирање.
2. Ја подобрува вертикалната координација помеѓу административните нивоа со цел да се искористи вкупниот потенцијал на интегрираните (M&V) шеми и да се зголеми вкупниот квалитет за планирањето и спроведувањето на енергетската ефикасност.

## Проектен циклус



## Конзорциумот

- 1 Австрија
- 2 Хрватска
- 3 Данска
- 4 Германија\*
- 5 Грција
- 6 Латвија
- 7 Литванија
- 8 Македонија
- 9 Словачка



**multEE Конзорциумот** ги интегрира различните водечки институции кои работат во полето на развој на енергетската ефикасност, формулирање на политиката и реализацијата. Партнерите во конзорциумот се истражувачки организации со најсовремена експертиза во мерење на енергетската ефикасност, снабдувањето со енергија и подготовка на енергетски стратегии; национални агенции одговорни за развој и спроведување на политики за енергетска ефикасност и други организации со специфична експертиза во развој на капацитетите, пренесување на знаење и дисеминација.

\* Германија не е целна земја на проектот multEE но ги поддржува проектните активности за дисеминација.

Европа иновации  
Политика повеќе нивоа  
мониторинг вертикално  
најдобри практики одржливост  
верификација координација  
оценка надградба клима  
енергетска ефикасност